



Република Северна Македонија
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА - ФОН

Бр. 01-17/8

05.09.22
СКОПЈЕ

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА - ФОН



БИЛТЕН

БРОЈ 249

Скопје, 05.09.2022

СОДРЖИНА

Рецензија за доделување на титулата почесен доктор на науки (doctor honoris causa) на Илхан Кучук	4156
---	------

РЕЦЕНЗИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛАТА ДОКТОР HONORIS CAUSA НА ИЛХАН КУЧУК

Со Одлука на Ректорската управа на АУЕ - ФОН на седницата одржана на 26.08.2022, на предлог на Основачот, формирана е Рецензентска комисија за доделување ДОКТОР HONORIS CAUSA за европатеникот и известувач за Република Македонија, гдин Илхан Кучук, во состав

1. Проф. Д-р Нано Ружин, професор емеритус АУЕ ФОН
2. Проф. Д-р Мерсел Билали, професор емеритус АУЕ ФОН
3. Проф. д-р Саво Ашталкоски, декан Факултет за економски науки, АУЕ ФОН
4. Проф. д-р Сејдефа Џафче, декан Факултет за правни и политички науки, АУЕ ФОН
5. Проф. д-р Билјана Пулеска, ректор, АУЕ ФОН

Врз основа на предлогот, Комисијата го доставува следниот извештај:

1. Биографски податоци

Илхан Кучук (Илхан Кючук) е роден на 16 септември 1985 година во Севлиево, Бугарија е политичар од Движењето за правда и слобода и копретседател на Алијансата на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). Тој е пратеник во Европскиот парламент по втор мандат од групата „Обновија Европа“.

Дипломирал политички науки и менаџмент на Универзитетот „Св. Кирил и Св. Методиј“ во Велико Турново (2004-2008) и магистрирал правни науки на истиот универзитет (2005-2010).

Во текот на годините, имал можност да учествува на различни обуки и специјализации како што се Академија за јавни политики (Прага, Чешка), Меѓународна академија за лидерство (Гумерсбах, Германија), програма на Стејтдепартаментот на САД за европски економски, социјални и политички прашања, програма Росотрудничество за надворешни работи (Москва, Русија). Во 2012 година дипломирал на Бугарската школа за политика „Димитар Паница“ и учествувал на Светскиот форум за демократија во Стразбур, Франција. Во 2014 г. Кучук специјализира во École Nationale d'administration во Франција (ENA).

Г. Кучук е член на Младинската МРФ од 2005 година, а со текот на годините бил вклучен во различни активности во рамките на организацијата. Во периодот 2009-2012 година беше член на Централниот оперативен совет на МРФ на млади со портфолио на внатрешна политика, медиумска политика и односи со јавноста. Во ноември 2012 година, тој е избран за претседател на МРФ на млади, а во април 2016 година, за времетрај VII-та Национална конференција, повторно е избран за претседател на организацијата. Г-дин Кучук беше претседател на МРФ за млади во периодот 2012-2020 година.

Во 2010 година стана член на Извршниот совет на Националниот младински форум Бугарија, а во 2011 година беше избран за негов заменик претседател.

Во 2014 година, Кучук беше избран за пратеник во Европскиот парламент во парламентарната група на Алијансата на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). На изборите одржани на 26 мај 2019 година е избран за нов петгодишен мандат за пратеник во Европскиот парламент од листата на Движење за права и слободи.

Тој е член на Комисијата за надворешни работи (АФЕТ), заменик член на Комисијата за транспорт и туризам (ТРАН) и на Комисијата за правни прашања (ЈУРИ).

Илхан Кучук е првиот потпретседател на делегацијата во Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ-Турција и заменик член на Делегацијата за односи со Арапскиот Полуостров.

Од ноември 2014 до ноември 2017 година, тој беше член на Либералниот меѓународен комитет за човекови права.

Во декември 2017 година, Кучук беше избран за потпретседател на партијата АЛДЕ, а во октомври 2019 година беше реизбран со највисока оценка меѓу сите кандидати.

На 11 јуни 2021 година, Илхан Кучук беше избран за копретседател на партијата АЛДЕ. Признавајќи ја неговата напорна работа во Комисијата за надворешни работи на ЕП, тој беше назначен за член на делегацијата на ЕП на Конференцијата за иднината на Европа, одговорен за приоритетната тема „ЕУ восветот“.

Кучук е постојан известувач за извештаите на Европскиот парламент за Северна Македонија, Узбекистан, Андора, Монако и СанМарино. [7]

Награди и признанија

Во октомври 2017 година, на Кучук му беше доделен почесниот знак на општина Севлиево за неговата активна јавна активност меѓу младите во општината. Во март 2018 година ја доби наградата „ЕП на годината“ во категоријата „Култура и медиуми“. Војули 2019 година, европратеникот Илхан Кучук беше одликуван со Орден на честа на Националното собрание на Република Азербејџан (МилиМеџлис), а во ноември 2019 година беше одликуван со Орден на честа на Министерството за надворешни работи на Републиката на Азербејџан (Стогодишнина).

Кучук ги доби наградите за неговата активна работа во унапредувањето и развојот на билатералните односи меѓу Република Азербејџан и Република Бугарија.

Во јануари 2020 година тој беше награден од Советот на Мароканците ширум светот за промоција на мароканската култура во Бугарија и унапредување на билатералните односи меѓу Европската унија и Кралството Мароко

ПС/Европратеникот од „Обнови ја Европа“ Илхан Кучук како известувач на Европскиот парламент за Северна Македонија, со години работи на процесот на проширување на ЕУ заземјите од Западен Балкан, и е првиот бугарски политичар во ЕП кој стана постојан известувач на една земја во регионот. На темата за проширување на Европа со земјите од Западен Балкан, г Кучук пишувал во неколку наврати.

-
- "The Balancing Role of the EU in Central Asia", authors IlhanKyuchyuk, Valentin Tonchev, "24 Hours", 04.12.2020.
 - The current momentum for EU – Uzbekistan relations is very positive by IlhanKyuchyuk, Diplomatic World Uzbekistan, pp. 36-37

- "Elections in North Macedonia: A Crucial Test of Democratic Maturity", author IlhanKyuchyuk, 24 Hours, 30.06.2020
 - "How to secure a European future for the Western Balkans", author IlhanKyuchyuk, "24 Hours" v. 16.03.2020.
 - EU enlargement needs better strategic communication, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 12.03.2020
 - Migration can only be tackled by the EU as a whole, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 20.07.2018
 - A year of opportunity for the Balkans, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 18.04.2018
 - "The Future of the EU After Brexit", author IlhanKyuchyuk, Standard newspaper, 04.10.2017
 - The strongest candidate from Eastern Europe for UN top job is a woman, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 01.09.2016
 - "Negotiations on the Island of Cyprus or the Last Chance for Reunification", author IlhanKyuchyuk, "24 Hours", 28.06.2017.
 - "The real reason why Britons should vote to remain in the EU," author IlhanKyuchyuk, 24 Hours, 20.06.2016
 - "Britain without the EU is just Britain," author IlhanKuczyuk, Standard newspaper, April 11, 2016.
 - IlhanKyuchyuk: The Bulgarian MEP devastated by Brexit, Politico, 27.09.2016
 - "Liberal Opportunities at the European Crossroads," by IlhanKuçük, Ihankyuchyuk.eu, 09.05.2015
-

Г-дин Кучук има значаен придонес и кон промоцијата на АУЕ ФОН Универзитет во Европски рамки. На негова иницијатив на Универзитетот на 28 и 29 Јануари 2022 се одржа првата конференција ВГ МК 2030 „Граѓански придонес во градење на доверба, заедништво и сојузништво“, со цел преку граѓанска иницијатива и низ серија конференции за соработка во областа на образоването, културата и младите, да се надминат разликите и да се приближат двата народи и држави.

Г Кучук овозможи на АУЕ - ФОН и кадарот да етаблираат значајни меѓународни соработки контакти и познанства, особено со Универзитетите во соседна Бугарија, како и да бидат годишно информирани за најважните настани во областа на висоото образование на Европско ниво. Неговиот придонес во интернационализацијата на Универзитетот е значајна и за процесот кој АУЕ - ФОН и Високата школа за финансии, сметководство и осигурување од Софија, Бугарија. Г Кучук иницираше при етаблирање на соработката што резултираше не само со склучување на формални договори за соработка за додипломски, постдипломски и докторски студии, со која се проширија можностите за стекнување на двојна диплома и знаење и пракса на студентите на АУЕ ФОН во овие области.

ЗАКЛУЧОК

Од сите овие факти и заслуги на г-дин Илхан Кучук, очигледно е дека г-дин Илхан Кучук е продуктивна, почитувана и влијателна личност која со своите активности не само што значително го помага процесот на евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

во ЕУ, туку помага за интернационализацијата и европеизацијата и развој на македонската академска и граѓанска заедница.

Чест ни е позитивно да го оцениме и да го поддржиме предлогот, Сенатот на АУЕ - ФОН, на г-дин Илхан Кучук да му се додели почесен доктор DOCTOR HONORIS CAUSA на Американскиот Универзитет на Европа - ФОН.

Проф. Д-р Нано Ружин, професорemerитус АУЕ - ФОН

Проф. Д-р Мерсел Билали, професорemerитус АУЕ - ФОН

Проф. д-р Саво Ашталкоски, декан Факултет за економски науки, АУЕ - ФОН

Проф. д-р Сејдефа Џафче, декан Факултет за правни и политички науки, АУЕ - ФОН

Проф. д-р Билјана Пулеска, ректор, АУЕ - ФОН
